

Димитар Џиев  
Скопје

$$x^5 = x^{2+3}$$

$$x^7 = x^{3+4}$$

$$x^6 = x^{2+3}$$

$$x^8 = x^{2+4}$$

## МАТЕМАТИКА ВО ВИЗАНТИЈА

Во првите векови во Византиската империја продолжиле да работат елинистичките филозофски и научни школи. По распаѓањето на Александриската научна школа во V-ти в. од н.е. и забраната на императорот Јустинијан, школите се растуриле, а научниците се разбегале во Иран и Сирија.

Во V в. во Атина дошол од Александрија Проќл Диадох (410-485). Тој бил филозоф-платонист, работел во Атинската "Академија". Напишал коментари за првата книга на Евклидовите "Елементи" - што е најважен извор за историјата на античката математика. Правел напори да го докаже 5-от постулат на Евклид.

Во 6 в. во Византиска се појавуваат христијански учени, но за математиката има малку податоци поради иконоборството на христијанската црква во 7-9 в. кога биле уништени многу стари ракописи. Во почетокот на 6 в. за одбележување е Палестинецот Евтокиј, кој меѓу другото напишал коментар за делата на Архимед и Аполон, што соодржат многу сведенија од историјата на античката математика. Околу средината на 6 в. живеел во Атина а потоа во Иран, Симпликиј, автор на коментарите на Аристотел и Евклид.

Први христијански византиски математичари биле Антемиј од Тракиј и неговиот ученик Исидор од Милет. Антемиј е познат како градител на црквата Света Софија во

Константинопол (сега Аја Софија). Исидор напишал дело за сферните огледала. Еден ученик пак на Исидор напишал дело за правилните многуаголници, што го додал кон 15-та книга на Евклидовите "Елементи", давајќи го правило-то за наоѓање аголот меѓу сивовите на многууграниците, назначувајќи дека тој проблем бил посочен од Исидор-големиот наш учител.

Во втората половина на 11 в. живеел Михаил Псел. Напишал дело по аритметика и геометрија. Во аритметичкиот дел пишувал за класификацијата на броевите и нивните односи. Во геометрскиот дел, за наоѓање на плоштините на круг со геометрска средина меѓу плоштините на вписан и описан квадрат, што за бројот  $\pi$  добива  $\sqrt{8} = 2,829$ . Пишува и за степените, но за разликата од

Диофант, користел адитивна система: (во наш запис)  
 $x^5 = x^{2+3}$ ,  $x^6 = x^{3+3}$ ,  $x^7 = x^{3+4}$ . Псел знаел и за система во која степените се изразуваат во вид на производ ( $x^6 = x^{2 \cdot 3}$ ,  $x^8 = x^{2 \cdot 4}$ , но така не можат да се изразат  $x^5$ ,  $x^7$  итн.). Оваа негова употреба на степените била многу распространета во Западна Европа.

Во 13 в. за одбележување е дејноста на Максим Плануд од Никомеда, кој напишал коментари за првата книга на Диофантовата "Аритметика". Напишал и оригинално дело "Аритметика по образец на Индијците", каде што ги употребува цифрите од 1 до 9 и знак за нулата (што тогаш се викала "цифра". Цифрите се источноарапски. Употребувал проверка со 9, нагласувајќи дека таа била откриена од Индијците, а пренесена од Арапите. Во времето кога излегла книгата на Плануд (1252 год.), се појавила и друга книга со ист назив, но со западноарапски цифри. Се употребувала позиционата система. Уште биле во употреба буквениите цифри (дури до 15 в.). На пример 18 се запишува во вид на  $\alpha\pi$ , дропката  $\frac{13}{28}$  во вид  $\frac{\alpha\gamma}{\beta\pi}$ .

Во 14 в. се преведуваат арапските астрономски таблици на грчки, што зборува дека математичарите и астрономите на Византија биле под големо арапско влијание.

Ученикот и другар на Плануд, Мануил Масхопуulos (13-

14) напишал трактат за магичните квадрати, давајќи ги правилата за нивното составување за  $n = 2m+1$  и  $n = 4m$ , применувајќи ги цикличните пермутации.

Во 14 в. живееле Јоан Педијасим и Исаак Аргир. Педијасим бил чувар на печатот на патријархот за време на владеењето на Андроник III (1328-1341). Тој се занимавал со аритметика, па со удвојување на коцката ја напишал книгата "Геометрија", што емногу блиска до "Изометрија"-та на Херон Александриски (Примена на геометријата). Аргир бил монах, еден од многубројните преведувачи на персиски астрономски книги. Напишал "Геодезија" и коментари на првите шест книги на Евклидовите "Елементи", исто и трактат за извлекување на квадратен корен со прилог на таблици од 1 до 102 во Шесетерични дропки.

Дејноста на овие учени е во времето на политичкиот пад на Византтија. Турците се повеќе ја напаѓале Византтија. Во 1453 год. Константинопол бил веќе под турска власт. Учените се разбегале на Запад по дворовите на младите европски држави, каде што предавале грчки и преведувале антички дела на латински.

*Статијата прв пат е објавена во списанието Нумерус*